



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Четврток, 6 септември 1951 год.
Број 25 Год. VII

Овој број чини 8 дин. Пре-плата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

106

Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрение оснивањето и работата на Друштвото на писателите на Македонија со седиште во град Скопје донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на писателите на Македонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по тар бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија — Скопје на ден 9-VI-1951 год под бр. 10477/51

107

Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрение оснивањето и работата на Друштвото на градежните инженери и техници на НРМ со седиште во град Скопје донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ГРАДЕЖНИТЕ ИНЖИНИРИ И ТЕХНИЦИ НА НРМ СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на градежните инженери и техници на Народна Република Македонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена

Решено во Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија на ден 9-VI-1951 год. под бр. 13652/51 год.

108

Врз основа на чл. 9 став 1 од Законот за избор на одборници на народните одбори, Извршниот одбор на Народниот одбор на град Титов Велес го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ОДБОРНИЦИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД ТИТОВ ВЕЛЕС

На 23 септември 1951 год. да се одржат избори за народни одборници на 18, 27 и 47 изборни единици во град Титов Велес.

Бр. 11827 од 20-VII-1951 год. Титов Велес.

109

Бидејќи на двајца одборници на Народниот одбор на град Гевгелија и нивните заменици им престана мандатот поради уважување на оставка, врз основа чл. 9 од Законот за избор на одборници на народните одбори, Извршниот одбор на Народниот одбор на Гевгелиска околија во Гевгелија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДВАЈЦА ОДБОРНИЦИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД ГЕВГЕЛИЈА

1. Се распишуваат избори за двајца одборници на Народниот одбор на град Гевгелија и тоа:

а) еден одборник во V- изборна единица во град Гевгелија;

б) еден одборник во XVI- изборна единица во град Гевгелија.

2. Изборите ќе се одржат во недела на 23 септември 1951 год.

Бр. 8762 од 17-VIII-1951 год. — Гевгелија.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

По бракоразводната тужба на Фроса Василева Цригарева, по татко Костадинова Јанева од с. Куклиш — Струмицка околија, против Васил Кољов Цригаров од с. Куклиш — Струмицка околија, а сега со непознато местожителство при овој суд е покренато бракоразводно дело.

Се покажува тужениот Васил, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави на Околинскиот суд во Струмица со точната си адреса или одреди застапник кој ќе го застапува пред судот во спорот. До колку не се јави или не одреди свој застапник судот по службена должност го одредува за негов застапник Страхил Велков, службеник во судот — Струмица.

Од Околинскиот суд во Струмица Гр. бр. 316/51 год.
I-7-126

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Тужителката Весела Р. Вуковиќ, од Прилеп води бракоразводна парница при овој суд, против Љубомир Вуковиќ од с. Црнице и пошто неговата адреса е непозната и не се знае неговото сегашно местожителство, тоа истиот се покапува, да се во рок од месец дена јави и асудот со својата точна адреса или да одреди свој полномошник кој ќе се јави за него во горниот рок. Ако некои други знае нешто за именованият нека го извести овој суд во оставениот рок.

Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува пред овој суд одредениот застапник Илија Најче, адв. од Прилеп.

Од Околинскиот суд во Прилеп Гр. бр. 437/50 год.

1—7—124

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Околинскиот суд во Кавадарци објавува, дека е покрената постапка за огласување умрен лицето Јован Димитров Михајловиќ, роден през 1890 год. во град Призрен, жандармериисти наредник во с. Бистреници, Кавадарска околина, кој през 1941 год. е интерниран од страна на бугарскиот окупатор во град Сливен — Бугарија и за последен пат после интернирањето се јма јавено од град Крушевац — Србија. Па како флоташ до денеска не се има јавено се претпоставува да е убиен.

Се поканува напред именованият до колку е во живот како и секој кој што знае за него да јави на овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ". Во противен случај, по истекот на горниот рок ќе се смета за докажана неговата смрт и ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Кавадарци Р. бр. 342/51 год.

1—7—125

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА**ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ**

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 4471 од 28 IV 1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 346, државното стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма: Претпријатие за унапредување на пчеларство "Пчеларски центар" со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 959 од 25—IV—1951 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на мед, производство на сандаци за пчели, производство на алат и разни пчеларски прибори и производство на вештачко саќе.

Претпријатието е под стопанска управа на Управата за општо земјоделство на НРМ.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Илија Димовски, во границите на овластувањето.

Бр. 4471 од Министерството за финансии на НРМ.

II—64—1204

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Кавадарска околина бр. 6639 од 15—VI—1951 год. записано е во регистрот на државните стопански претпријатија под фирма: Градско комунално услужно претпријатие "Љубаш" со седиште во Кавадарци.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Кавадарци бр. 2522 од 14 VI 1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: одржување на хигиената во градот, одржување на водоводот, канализацијата, жилишните згради, чистење на отпади и други разни услуги.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Кавадарци.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Ванчо Бојев, во границите на овластувањето.

Бр. 6639 од Народниот одбор на Кавадарска околина

II—87—1650

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Бродска околина бр. 5353 од 28—II—1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 11 државното стопанско претпријатие под фирма: Фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство со седиште во Брод.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Бродска околина бр. 2929 од 20—III—1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да се бави со фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Бродска околина.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Томче Николовски, во границите на овластувањето.

Бр. 5353 од Народниот одбор на Бродска околина II—87—1652

Врз основа на решението на Поверен. за финансии на Градскиот народен одбор — Струмица бр. 35 од 4—VII—1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија под фирма: Градско народно претпријатие за луштење на оризова арпа "Герас Гунев" — со седиште во град Струмица.

Претпријатието е основано со решение бр. 35 од 4—VII—1950 год. на Пленумот на Градскиот народен одбор — Струмица.

Предмет на работата на претпријатието е: луштење на сризова арпа.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Струмица.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува Борис Василев Хаџев, во границите на овластувањето.

Бр. 9680 од Градскиот народен одбор — Струмица II—26—303/50

Врз основа на решението бр. 4533 од 23-VI-1951 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Светониколска околина уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија под фирма: Дистрибутивно претпријатие за откуп на земјоделски производи со седиште во Св. Николе.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Светониколска околина бр. 4460 од 16-VI-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп и продажба на сите земјоделски производи, жива стока и др.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Светониколска околина.

Фирмата ќе ја потпишува Здравко Санев Јорданов, директор, во границите на овластувањето.

Бр. 4533 од Народниот одбор на Светониколска околина II—78—1651

Врз основа на решението на Градскиот народен одбор — Битола бр. 12514 од 18-VI-1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 81, ред. бр.1. државното стопанско претпријатие под фирма: Градско народно дрводелско производително претпријатие "Блаже Рогозинаро" со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Битола донесено на своето X редовно заседание одржано на ден 1-VI-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: изработка на секаков вид дрводелски произведенија и секаков вид мобила како и бичење на градежен материјал. Во својата делатност претпријатието ќе се бави и со услуги.

Претпријатието е под стопанска управа на Стопанската управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Битола.

Претпријатието ќе го потпишува Висарион Георшевски, директор во границите на овластувањето.

Бр. 12514 од Градскиот народен одбор — Битола II—88—1659

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ**ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ**

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Генералната дирекција за државни стопанства на НРМ бр. 44 од 23 IV 1951 год. Ванчо Алаџаков е назначен за директор на Претпријатието за приплод, гоеење и промет со свињи со седиште во Скопје и на должност

стапил на 1 V 1951 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Генералната дирекција за државни стопанства на НРМ бр. 45 од 23 IV 1951 год. разрешен е од должност досегашниот директор Владо Рикаловски и од 1 V 1951 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 4517 од Министерството за финансии на НРМ
II—64—1201

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 8015 од 10—V—1951 год. Симо Мане Китановски е назначен за директор на Градежното претпријатие "Ограп" со седиште во град Тетово и на должност стапил на ден 1—VI—1951 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Со истото решение на истиот Извршен одбор разрешен е од должност досегашниот директор Павле Илија Богдановски и од 1—VII—1951 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 8015 од Народниот одбор на Тетовска околија
II—90—1708

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на II — реон Скопје бр. 37 од 15—II—1951 год. Веде Георгиевски е назначен за директор на Реонското претпријатие "Комбинат за занаетчиство и услуги на II—реон" — Скопје и на должност стапил на ден 1—III—1951 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Со решение на истиот Извршен одбор бр. 38 од 15—VII—1951 год. разрешен е од должност досегашниот директор Павле Николовски и од 1—III—1951 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 2320 од Градскиот народен одбор — Скопје
II—91—1713

Од регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 17, избрисано е Градското народно претпријатие кондурациска работилница "Солун" — Битола, затоа што истата врз основа решението на Градскиот народен одбор — Битола донесено на своето X редовно заседание одржано на 1-VI-1951 год. е фузионирано.

Бр. 13539 од Градскиот народен одбор — Битола
II—90—1711

Од регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 57, избрисано е Градското народно курчиско-кожуварско претпријатие со седиште во град Битола, затоа што истото врз основа решението на Градскиот народен одбор — Битола донесено на своето X редовно заседание одржано на 1—VI—1951 год. е фузионирано.

Бр. 13539 од Градскиот народен одбор — Битола
II—603—2056

Со решение бр. 232 од 24—III—1951 год. на Извршниот одбор на Народниот одбор на Кавадарска околија Тошо Спасов назначен е за директор на Околинското мешовито претпријатие "Браќа X. Теофови" Кавадарци и на должност стапил на 24—III—1951 год. од која дата има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение на истиот извршен одбор разрешен е од должност досегашниот директор Ангел Ралев од која дата му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 232 од Народниот одбор на Кавадарска околија.
II—78—1455

Од регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 10, избрисана е Градската дрводелска работилница "Напредок" со седиште во град Битола затоа што истата врз основа решението на Градскиот народен одбор — Битола, донесено на своето X редовно заседание, одржано на ден 1—VI—1951 год. е фузионирано.

Бр. 12514 од Градскиот народен одбор Битола
II—88—1658

Од регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 55, избрисано е Градското народно претпријатие за лозарство, овоштарство, пчеларство и пошумување со седиште во град Битола, затоа што истото врз основа решението на Градскиот народен одбор — Битола, донесено на своето X редовно заседание, одржано на 1—VI—1951 е фузионирано.

Бр. 11465 од Градскиот народен одбор — Битола
II—77—1458

Од регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 54, избрисано е Градското народно претпријатие за градинарство со седиште во град Битола — затоа што истото врз основа решението на Градскиот народен одбор Битола, донесено на своето X редовно заседание, одржано на 1—VI—1951 год. е фузионирано.

Бр. 11465 од Градскиот народен одбор — Битола
II—77—1459

Од регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 51, избрисано е Градското народно претпријатие за краварство и одгледување на пилотми зајци и птици со седиште во град Битола, затоа што истото врз основа решението на Градскиот народен одбор — Битола, донесено на своето X редовно заседание, одржано на ден 1-VI-1951 год. е фузионирано.

Бр. 11465 од Градскиот народен одбор — Битола
II—77—1460

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија на страна 2, уписана е Набавно-продајната задруга "Нова Македонија" во село Мургашево, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 1—V—1947 год. Предмет на работата како и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Видан Б. Јошески, Џивер С. Исљамоски член.

Бр. 1252 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
III—1—13

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга "Извор" во село Мренога, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 4-V-1949 год и истата е од III-тип. Предмет на работата како и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Никола М. Радески, Иван Б. Јанкуловски и Геро Биљановски, за членови.

Бр. 3248 од Народниот одбор на Демирхисарска околија.
III—4—73

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија бр. 2, уписана е Набавно-продајната задруга "Илинден" во село Леќово, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 18—V—1947 год. Предмет на работата како и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Веле Т. Најдоски и Алекс Т. Кузмановски член.

Бр. 3392 од Народниот одбор на Демирхисарска околија.
III—5—79

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската работна задруга "Лазо Колишевски" во село Белче, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 24—X—1948 год. и истата е од III — тип. Предмет на работата, како и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Ристо Ц. Јрлески, Крсте П. Ивановски и Никола Ц. Дрангоски, — членови.

Бр. 1424 од Народниот одбор на Демирхисарска околија.
III—1—16

ЛИКВИДАЦИИ

Врз основа решението на Владата на НРМ бр. 1130 од 26—V—1951 год. Градежното претпријатие за поддршка на патишта "Макази" со седиште во Битола престанува со својата работа и се ставава во ликвидација.

Со решението на директорот на Главната управа за патишта од 4—VI—1951 год. за членови на ликвидационата комисија се назначени: Стеван Јакимовски, Димитар Лазаровски, и Б. Котевски, техник кои ќе го потпишуваат претпријатието во ликвидација.

Бр. 7323 од Министерството за финансии на НРМ.
II—104—2077

Околицкото производително претпријатие за производство на градежни материјали — Прилеп кое се наоѓа во ликвидација од I-VII-1951 год. ги кани сите поверители да ги пријават своите потражувања, а должниците да ги исплатат своите долгови во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

По истекот на рокот ликвидационата комисија не ќе признава никакви барања, а ќе ја смета за исправна состојбата по книгите на истото.

Од Ликвидационата комисија.

II-89-1692

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2049/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 543, рег. бр. 543, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Климент Ламбев Донеvски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Климент Ламбев Донеvски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 9357 од 30—VII—1951 год. II—103—2054

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2221/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 542, рег. бр. 542, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Благоја Стојанов Коцевски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Стојанов Коцевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 9334 од 30—VII—1951 год. II—103—2053

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1008/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Томе Трпев со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Трпев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 4828 од 6—V—1951 год. II—103—2055

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1761/49 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 164, рег. бр. 164, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, К'амил Зекир Демов со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот К'амил Зекир Демов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 10180 од 30—VII—1951 год. II—103—2057

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија и снабдување на ОНО Ресен бр. 11653/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 179, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Бурекија, Ефтим Т. Зузаровски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на буреци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим Т. Зузаровски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен, бр. 11898/50 год. II—102—2036

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 6740/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 493, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Димитар С. Ѓорѓиев, со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар С. Ѓорѓиев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Струмица, бр. 6740 од 21—VI—1951 год. II—83—1568

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 7327/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 494, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Георги Христов Илиев со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Христов Илиев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Струмица, бр. 7327 од 9—VII—1951 год. II—921749

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 7759/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 497, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Борис Пандев Манчев со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Пандев Манчев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Струмица, бр. 7759 од 18—VII—51 год. II—99—1880

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 6984/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 495, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација: Атанас Николов Ефтимов со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Николов Ефтимов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Струмица, бр. 6984 од 18—VII—51 год. II—99—1881

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 7455/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 496, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Миљо Ташев Колев со седиште во град Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миљо Ташев Колев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Струмица, бр. 7455 од 18—VII—1951 год. II—99—1882

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 3060/48 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 159, рег. бр. 159, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Аспарух Митов Коневски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аспарух Митов Коневски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II — реон Скопје, бр. 8871 од 30—VI—1951 год. IV—89—1685

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2280/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 161, рег. бр. 161, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Коце Тодоров Филиповски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коце Тодоров Филиповски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II — реон Скопје, бр. 9053 од 4—VII—1951 год. II—89—1683

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2270/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 162, рег. бр. 162, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Андреја Димчев Трајков со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреја Димчев Трајков.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на град Скопје, бр. 9054 од 4—VII—1951 год. II—89—1689

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2110/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Иван П. Мирчески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван П. Мирчески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18097 од 13-VII-1951 год. II—95—1794

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 7791/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 48, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Благоја Орданов Гешовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка и изработка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Орданов Гешовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18094 од 13-VII-1951 год. II—95—1795

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 954/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 49, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар, Јован Андонов Кошничоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на влечки

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Андонов Кошничоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18092 од 13-VII-1951 год. II—95—1796

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 881/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Благоја Иванов Пепелугоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Иванов Пепелугоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18096 од 13-VII-1951 год. II—95—1799

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 861/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Абација, Тодор Димков Трајкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Димков Трајкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18097 од 13-VII-1951 година. II—95—1798

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 15258/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 52, рег. бр. 52, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Душан Трајков Здравески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Трајков Здравески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18098 од 13-VII-1951 год. II—95—1799

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1485/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 53, рег. бр. 53, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Томе Горгиев Стојановски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Горгиев Стојановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18124 од 13-VII-1951 год. II—95—1800

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1447/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54, рег. бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Боце С. Тренкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува Боце С. Тренкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18125 од 13-VII-1951 год. II—95—1801

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1160/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 56, рег. бр. 56, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебија, Абдула Рифат Сулејманоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула Рифат Сулејманоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18128 од 13-VII-1951 год. II—95—1802

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 12233/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Свекар, Методија Конев Ацески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Конев Ацески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 17982 од 13-VII-1951 год. II—95—1803

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 397/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Бајрам Рамадан Шемоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрам Рамадан Шемоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18133 од 13-VII-1951 год. II—95—1804

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 18141/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Петре Богев Јосифовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Богев Јосифовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18141 од 13-VII-1951 год. II—95—1805

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1042/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Кантарија, Стеван Тасев Домазетоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кантари и ваги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Тасев Домазетоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18140 од 13-VII-1951 год. II—95—1806

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 976/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Борис Јованов Богевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Јованов Богевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18145 од 13-VII-1951 год. II—96—1807

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1483/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 63, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Софронија Георгиев Стевановски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Софронија Георгиев Стевановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18146 од 13-VII-1951 год. II—96—1808

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 664/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 64, рег. бр. 64, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар, Пане Боцев Петрески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ножеви

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пане Боцев Петрески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 14148 од 13-VII-1951 год. II—96—1809

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1283/49 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 65, занаетчискиот дуќан под фирма: Нојар, Јордан Боризов Бозеркоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ножеви. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Боризов Бозеркоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18153 од 13-VII-1951 год. II—96—1810

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 15370/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 66, рег. бр. 66, занаетчискиот дуќан под фирма: Стојар, Михаил Иванов Ракиџоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: стојарски изработки. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Иванов Ракиџоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18158 од 13-VII-1951 г. II—96—1811

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 924/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, рег. бр. 67, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Ѓорѓи Богев Јосифовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Богев Јосифовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18160 од 13-VII-1951 год. II—96—1812

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1453/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 68, рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Ѓурчин Митрев Ристески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓурчин Митрев Ристески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18163 од 13-VII-1951 год. II—96—1813

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 7967/49 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Томе Орданов Николоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Орданов Николоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18165 од 13-VII-1951 год. II—96—1814

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 947/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Методија Ристов Ѓорѓиоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на волна. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Ристов Ѓорѓиоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18164 од 13-VII-1951 год. II—96—1815

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1006/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Ѓорѓи Николов Ѓрданоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Николов Ѓрданоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18171 од 13-VII-1951 год. II—96—1816

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2320/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебеџија, Суат Нијазов Османоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леблебија

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Суат Нијазов Османоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18170 од 13-VII-1951 год. II—96—1817

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 12113/49 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Везач, Ордан Христов Маркоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: везење и правење шапки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Христов Маркоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18175 од 13-VII-1951 год. II—96—1818

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 952/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар, Борис Стеванов Димески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на влечки. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Стеванов Димески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18176 од 13-VII-1951 год. II—96—1819

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 8114/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Нухи Гани Шасивари со седиште во село Боговиње.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нухи Гани Шасивари.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8161 од 2-VII-1951 год. II—88—1670

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 8115/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Емини Беџета Џемаил со седиште во село Боговиње.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емини Беџета Џемаил.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8164 од 2-VII-1951 год. II—88—1671

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 4332/46 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, К'ерим Осман Ибраим со седиште во село Селце.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот К'ерим Осман Ибраим.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8323 од 7-VII-1951 год. II—90—1695

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово, бр. 6781/48 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Неим Нухи Јашари со седиште во село Отушиште.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неим Нухи Јашари.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8242 од 6-VII-1951 год. II—90—1696

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово, бр. 8266/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Кочоски Алекса со седиште во село Варвара.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочоски Алекса.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8272 од 5-VII-1951 год. II—90—1697

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 1775/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 108, рег. бр. 108, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач, Хајри Реџеп Османов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хајди, Реџеп Османов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола бр. 5572 од 30-III-1951 год. II-43-419

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 336/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 228, рег. бр. 228, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Сали Шакир Емин со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали Шакир Емин.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 12952 од 10-VII-1951 год. II-92-1734

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 11/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 227, рег. бр. 227, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Димитар Наумов Стојанов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Наумов Стојанов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 14025 од 10-VII-1951 год. II-92-1735

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 5150/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 229, рег. бр. 229, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Коста Анастасов Катрагара со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Анастасов Катрагара.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 6187 од 10-VII-1951 год. II-92-1736

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 722/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар-галантер, Јонче Ристев Тасев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро-галантериски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче Ристев Тасев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 3205 од 10-VII-1951 год. II-92-1737

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 7058/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 299, рег. бр. 292, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар, Петар Манчев Ташев со седиште во град Титов Велес.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Манчев Ташев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Титов Велес, бр. 7058 од 16-VI-1951 год. II-89-1673

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 8996/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 293, рег. бр. 300, занаетчискиот дуќан под фирма: Чешларо-гребнар, Петар Анастасов Х. Наумов со седиште во град Титов Велес.

Предмет на работата на дуќанот е: чешларско-гребнарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Анастасов Х. Наумов

Од Поверен. за финансии на ГНО — Титов Велес, бр. 8996 од 23-V-51 год. II-89-1674

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 6732/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 294, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Иван Николов Златанов со седиште во Титов Велес.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Николов Златанов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Титов Велес, бр. 6732 од 10-V-1951 год. II-89-1675

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 7953/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 295, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Павле Н. Темелков со седиште во град Титов Велес.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Н. Темелков.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Титов Велес, бр. 7953 од 2-VII-1951 II-93-1751

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Гостивар бр. 17/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 40, рег. бр. 238, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарачка работилница Медити Мурсела Фунто со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Медити Мурсела Фунто.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Гостивар, бр. 4181 од 15-VI-1951 год. II-76-1436

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Гостивар бр. 19/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 211, рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-кракер, Стефановски Цветков Александар со седиште во град Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продавање на сода и кракер.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефановски Цветков Александар.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Гостивар, бр. 240 од 26-VI-1951 год. II-83-1569

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Гостивар бр. 4317/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 239, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Чупо Далипов Демир со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чупо Далипов Демир.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Гостивар, бр. 239 од 26-VI-1951 год. II-83-1570

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Гостивар бр. 20/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 241, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Идризи Сулејмана Шабан со седиште во с. Дебреште — Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идризи Сулејмана Шабан.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Гостивар, бр. 3205 од 3-VII-1951 год. II-88-1672

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ГНО — Тетово бр. 4441/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 40, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Несим Шабанов Абдули со седиште во село Дебреште.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Несим Шабанов Абдули и неговиот заменик Џабир Несими.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Тетово, бр. 8111 од 3-VII-1951 год. II-88-1668

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ГНО — Тетово бр. 11509/48 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна

39, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Изаир Гафура Изаири со седиште во село Боговиње.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изаир Гафура Изаири.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 7704 од 2-VII-1951 год. II-88-1669

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 351/46 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Кирил Митов Тодев со седиште во град Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Митов Тодев.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 17034 од 26-IV-1951 год. II-55-1030

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 5415/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 22, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ахиле Т. Симов со седиште во град Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ахиле Т. Симов.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 17041 од 4-V-1951 год. II-57-1064

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 5660/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Апостол Тодоров Чугунџалиев со седиште во Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Апостол Тодоров Чугунџалиев

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 17025 од 9-IV-1951 год. II-54-1019

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 5254/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Кодурација, Димитар Иванов Калков со седиште во Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Иванов Калков.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 17023 од 9-IV-1951 год. II-54-1022

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 5094/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 23, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Иван Поп Петров со седиште во град Гевгелија.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Поп Петров.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 17042 од 4-V-1951 год. II-56-1058

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1073/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 87, рег. бр. 87, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Реџеп Узеиров Јајоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп Узеиров Јајоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18196 од 13-VII-1951 год. II-97-1830

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1062/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Лазар Трајков Насевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Трајков Насевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18197 од 13-VII-1951 год. II-97-1831

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 289/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 89, рег. бр. 89, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Џемаил Шерифов Амедоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаил Шерифов Амедоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18201 од 13-VII-1951 год. II-97-1832

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 53/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 90, рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Стојан Митрев Тутунџоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Митрев Тутунџоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 661 од 13-VII-1951 год. II-97-1833

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1473/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 91, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Никола Ј. Димоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Ј. Димоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18195 од 13-VII-1951 год. II-97-1834

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 146/46 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Исмаил Ајвазов Шерифоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Ајвазов Шерифоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18203 од 13-VII-1951 год. II-97-1835

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 18205/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 93, рег. бр. 93, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Здравко С. Димески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Здравко С. Димески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18205 од 13-VII-1951 год. II-97-1836

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 8198/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 94, рег. бр. 94, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Александар Лазаров Велкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Лазаров Велкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18207 од 13-VII-1951 год. II-97-1837

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1356/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 95, рег. бр. 95, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожар-табак, Милан, К. Шукароски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: штавување на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан К. Шукароски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18213 од 13-VII-1951 год. II-97-1838

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1458/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 96, рег. бр. 96, занаетчискиот дуќан

кан под фирма: Кројач, Димко В. Стефановски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко В. Стефановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18212 од 13-VII-1951 год. II-97-1839

Врз основа дозволата ГНО — Прилеп бр. 1361/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 97, рег. бр. 97, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар, Глигур Котев Момироски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски услуги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигур Котев Момироски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18210 од 13-VII-1951 год. II-97-1840

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 14273/47 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 32, рег. бр. 32, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ристо Наумов Богески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Наумов Богески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18519 од 13-VII-1951 год. II-94-1780

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 28439/47 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 33, занаетчискиот дуќан под фирма: Влачарница "Маврово" Живко Миланов Гацоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на волна.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Миланов Гацоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18078 од 13-VII-1951 год. II-94-1781

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 895/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 34, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Јосиф Д. Трајкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф Д. Трајкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18073 од 13-VII-1951 год. II-94-1782

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 4562/49 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 35, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, Киро Димков Ачески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Димков Ачески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18089 од 13-VII-1951 год. II-94-1783

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1163/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Зенил Умер Зенилоски со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леблебиџа.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зенил Умер Зенилоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18090 од 13-VII-1951 год. II-94-1784

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1266/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Петре Јованов Стојаноски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Јованов Стојаноски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18100 од 13-VII-1951 г. II-94-1785

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 930/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските ду-

ќани и работилници на страна 38, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач-бравар, Рампо Стојанов Талевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на коли, плугови, мотики и друго.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Стојанов Талевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18101 од 13-VII-1951 год. II-94-1786

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 901/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Киро Димков Ристески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Димков Ристески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18108 од 13-VII-1951 год. II-94-1787

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 232/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Димитрија Петров Трајкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Петров Трајкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18121 од 13-VII-1951 год. II-95-1788

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1258/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Павле Георгиев Петрески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Георгиев Петрески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18110 од 13-VII-1951 год. II-95-1789

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 795/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 43, рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димитрија Јорданов Тодороски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Јорданов Тодороски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18109 од 13-VII-1951 год. II-95-1790

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 942/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, рег. бр. 44, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Андон Христов Ѓорѓиоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на волна.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Христов Ѓорѓиоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18105 од 13-VII-1951 г. II-95-1791

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1431/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Стеван Венков Пејоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Венков Пејоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18106 од 13-VII-1951 г. II-95-1792

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1026/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 46, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија Ристо Ацев Цветкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Ацев Цветкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18093 од 13-VII-1951 год. II-95-1793

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 2535/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Бејтула С. Незири со седиште во село Слатино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бејтула С. Незири.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8318 од 6-VII-1951 год. II-90-1698

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 9372/48 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Рамиз Шаипа Адеми со седиште во село Голема Речица.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Шаипа Адеми.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8066 од 29-XI-1951 год. II-87-1636

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 9346/48 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Акиф Исена Адеми со седиште во село Голема Речица.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Акиф Исена Адеми.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8030 од 29-VI-1951 год. II-86-1633

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 12932/48 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 32, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Љутви Рушана Реџеми со седиште во село Голема Речица.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љутви Рушана Реџеми.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8027 од 29-VI-1951 год. II-86-1634

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 6767/48 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Узаир Идриз Веапи со седиште во село Боговиње.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Узаир Идриз Веапи.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8169 од 10-VII-1951 год. II-92-1739

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Скопје бр. 6657/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 15, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница, Мустафа Мемед Алиовски со седиште во село Драчево.

Предмет на работата на дуќанот е: правење и пролавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Мемедов Алиовски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Скопје, бр. 6657 од 31-V-1951 год. II-70-1326

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Скопје бр. 7801/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 16, рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Киро Спасов Копевски со седиште во бања Катланово.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро Спасов Копевски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Скопје, бр. 7801 од 26-VI-1951 год. II-79-1498

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Скопје бр. 8073/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна

18, рег. бр. 18, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Стојко Димов Шишковски со седиште во село Мирковци.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко Димов Шишковски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Скопје, бр. 8073 од 17-VII-1951 год. II-92-1732

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Скопје бр. 7817/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач, Божин Ташев Ристовски со седиште во село Љубанци.

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божин Ташев Ристовски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Скопје, бр. 7817 од 17-VII-1951 год. II-92-1733

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1171/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 17, рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан под фирма: Машино-плетач, Александар Петров Геговски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки изработки.

Фирмата ќе ја потпишува Александар Петров Геговски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17952 од 13-VII-1951 год. II-93-1767

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1245/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 18, рег. бр. 18, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Кирил Орданов Магдески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и правка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Орданов Магдески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17954 од 13-VII-1951 год. II-93-1768

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1080/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Трајан Митрев Неделковски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Митрев Неделковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17948 од 13-VII-1951 год. II-94-1769

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1040/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, рег. бр. 20, занаетчискиот дуќан под фирма: Кантарџиска работилница Ванчо Костов Михајловски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: правење и правка на кантари и српови.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо Костов Михајловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17964 од 13-VII-1951 год. II-94-1770

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1465/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, рег. бр. 21, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Крсте Ристов Горгиовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Ристов Горгиовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17966 од 13-VII-1951 год. II-94-1771

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 21221/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 23, рег. бр. 23, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Илија Велков Илиевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и правка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Велков Илиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17980 од 13-VII-1951 год. II-94-1772

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 5137/49 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 24, рег. бр. 24, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Благоја Миланов Димовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Миланов Димовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18234 од 13-VII-1951 год. II-94-1773

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 811/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија, Илија Христов Наумовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Христов Наумовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18011 од 13-VII-1951 год. II-94-1774

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 9676/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 242, рег. бр. 242, занаетчискиот дуќан под фирма Кројач, Вангел Велев Николоски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Велев Николоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 11244 од 13-VII-1951 год. II-98-2856

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 287/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 241, рег. бр. 241, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Ѓорѓиев Глигоров со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ѓорѓиев Глигоров.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 15233 од 13-VII-1951 год. II-98-1857

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 728/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 243, рег. бр. 243, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Петар Вељанов Китановски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Вељанов Китановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 4865 од 13-VII-1951 год. II-98-1858

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1362/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 109, рег. бр. 109, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Коста Ангелов Батлески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Ангелов Батлески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, 18235 од 13-VII-1951 год. II-98-1850

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1224/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 110, рег. бр. 110, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Ѓорѓи Т. Котески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Т. Котески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, 18229 од 13-VII-1951 год. II-98-1851

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 950/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска работилница Спасе Георгиев Алинчанец со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Георгиев Алинчанец.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 17863 од 13-VII-1951 год. II-93-1752

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1297/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Христо Ѓоргиев Момировски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: јагарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Ѓоргиев Момировски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, 17903 од 13-VII-1951 год. II-93-1753

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1313/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќарска работилница Рампо Миланов Шољевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Миланов Шољевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17894 од 13-VII-1951 г. II-93-1754

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1710/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќарска работилница, Рампо Борисов Дудески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Борисов Дудески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, 17898 од 13-VII-1951 год. II-93-1755

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1078/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Сотир Спиоров Јанкуловски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Спиоров Јанкуловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17906 од 13-VII-1951 год. II-93-1756

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2118/45 г. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Панче Стеванов Мирчески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче Стеванов Мирчески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17905 од 13-VII-1951 год. II-93-1757

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 876/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Тодор Мирчев Кочоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Мирчев Кочоски.

Од Поверенство за финансии на ГНО — Прилеп, 17904 од 13-VII-1951 год. II-93-1758

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 10303/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Киро Ацев Николовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на опинчи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Ацев Николовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 17902 од 13-VII-1951 г. II-93-1759

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1233/45 г. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Димче Јанев Тодоровски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Јанев Тодоровски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17900 од 13-VII-1951 год. II—93—1760

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1405/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Милан П. Богданоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан П. Богданоски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 17899 од 13-VII-1951 год. II—93—1761

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1069/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 12, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Јордан Илиев Георгијоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Илиев Георгијоски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17915 од 13-VII-1951 год. II—93—1762

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 8182/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Димитрија Николов Камчески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Николов Камчески.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17942 од 13-VII-1951 год. II—93—1763

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 883/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Боне Јорданов Цветкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боне Јорданов Цветкоски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17941 од 13-VII-1951 год. II—93—1764

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 878/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 15, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Алекса Б. Дамески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алекса Б. Дамески.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17920 од 13-VII-1951 год. II—93—1765

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 16504/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 16, рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Александар Дамев Стојкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Дамев Стојкоски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17944 од 13-VII-1951 год. II—93—1766

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 4070/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 233, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Китан Андреев Алексков со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнајски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Китан Андреев Алексков.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 5633 од 10-VII-1951 год. II—92—1740

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија

и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 750/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 230, рег. бр. 230, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Живко Андонов Христов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Андонов Христов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 5980 од 10-VII-1951 год. II—92—1741

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 13/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар-галантер, Владимир Лазаров Вангелов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: лимарско-галантериски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Лазаров Вангелов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 5796 од 10-VII-1951 год. II—92—1742

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 673/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 232, рег. бр. 232, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Лазар Цветков Лазаров со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Цветков Лазаров.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 8798 од 10-VII-1951 год. II—92—1743

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 103/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 234, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Борис Христов Димов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Христов Димов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 9617 од 11-VII-1951 год. II—92—1744

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 744/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 237, рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Нијази Риза Јусуф со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази Риза Јусуф.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 6р. 14843 од 11-VII-1951 год. II—92—1745

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 1315/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 77, рег. бр. 77, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Тодорка Христова Кузманова со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодорка Христова Кузманова.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 2806 од 11-VII-1951 г. II—92—1746

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 601/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 238, рег. бр. 238, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ставре Димитров со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре Стефанов Димитров.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 5561 од 11-VII-1951 год. II—92—1747

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 27/51 година записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 76, рег. бр. 76, занаетчискиот дуќан под фирма: Машино-бравар, Сотир Груев Стојанов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: машинно браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Груев Стојанов

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 2495 од 11-VII-1951 год. II-92-1748

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 94/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 240, рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на вештачки воденичарски камења на Димитрија Захаријев Тилевски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на вештачки воденичарски камења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Захаријев Тилевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 7802 од 13-VII-1951 год. II-98-2855

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 6459 записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димитар Милошев Банов со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Милошев Банов.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 9459 од 12-VI-1951 год. II-89-1681

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 766/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 100, рег. бр. 100, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Муса Риза Хасан со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муса Риза Хасан.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 9460 од 12-VI-1951 год. II-89-1682

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 678/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Видосава Коцева Ангелковиќ со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Видосава Коцева Ангелковиќ.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 9722 од 16-VI-1951 год. II-89-1683

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 682/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Благо Глигоров Торев со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е ковачки услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благо Глигоров Торев.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 10590 од 2-VII-1951 год. II-89-1684

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 5/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 157, рег. бр. 157, занаетчискиот дуќан под фирма: Берберо-фризерска кооперација "Прогрес" на Никола Боцевски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Боцевски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II-реон Скопје, бр. 7216 од 13-VI-1951 год. II-74-1401

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 4430/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 107, рег. бр. 107, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Георги Евтимов Бојковски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Евтимов Бојковски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II-реон Скопје, бр. 4654 од 21-IV-1951 год. II-74-1402

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1563/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 425, рег. бр. 425, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар, Муарем Мурат со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муарем Мурат.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II-реон Скопје, бр. 4660 од 18-IV-1951 год. II-89-1676

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1685/48 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 94, рег. бр. 94, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димитар Неша Ташковски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Неша Ташковски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II-реон Скопје, бр. 4356 од 18-IV-1951 год. II-89-1678

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2165/49 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 540, рег. бр. 540, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Милан И. Чекичевски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан И. Чекичевски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 8470 од 5-VII-1951 год. II-89-1680

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1135/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 468, рег. бр. 468, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Димитар Блажев со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Блажев.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 4808 од 20-IV-1951 год. II-89-1686

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1697/49 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 388, рег. бр. 388, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Рашид Селим Шаин со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рашид Селим Шаин.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 4437 од 12-IV-1951 год. II-89-1690

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2272/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 541, рег. бр. 541, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, "Шар Планина" Бељул Алиев Емини со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бељул Алиев Емини.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 8795 од 12-VII-1951 год. II-89-1691

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 297/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Киро Здравков Николовски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Здравков Николовски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II — реон Скопје, бр. 4464 од 28—IV—1951 год. II-100-1893

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2294/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 163, рег. бр. 163, занаетчискиот дуќан под фирма: К'урчија, Трајко Андонов Божиновски со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Андонов Божиновски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на II — реон Скопје, бр. 9291 од 20—VII—1951 год. II-101-2012

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 2397/51, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 257, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Акив Љубанов Абединовски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на алва, боза и слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Акив Љубанов Абединовски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 3516 од 9—V—1951 год. II-102-2034

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 48/47 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 229, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Клиничар, Садик Усеин со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на клинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик Усеин.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 2188 од 26—III—1951 год. II-102-2035

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 149/47 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 103, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димитар П. Тозиовски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар П. Тозиовски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 1428 од 26—III—1951 год. II-102-2028

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1519/47 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 153, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Железостругар, Џемаил Демиров Љамковски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и услуга на железни алатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаил Демиров Љамковски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 1404 од 26—III—1951 год. II-102-2029

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 1509/47 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 23, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Кирил Василев Чаушевски со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Василев Чаушевски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 1352 од 26—III—51 год. II-102-2035

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

РАЗНИ ОГЛАСИ

Инвалидска членска книшка бр. 7065 издадена од ГНО — Скопје на Михајло Г. Чанаковски — Скопје.

(1538)

Карта за огрев за 1951 год. издадена од М-во на внатрешни работи во Скопје на Петре С. Јаневски — Скопје.

(1537)

Работничка книшка издадена од Државна болница во Скопје на Рамадан Ракип Адиев — Скопје.

1538

Регистерска табла на камион марка "Форд" рег. бр. М — 0383 издадена од Сообраќајниот одсек во Скопје на Испостава за памук — Скопје.

(1539)

Диплома за положен ковачки калфински испит и Работничка книшка на Стојко Бојков Илијевски село Старо Нагоричане — Куманово

(1540)

Работничка книшка издадена од Поверен. на трудот во Скопје на Киро Поповски — Скопје

(1547)

Диплома за положен поламатурски испит през 1947 год. издадена од Неполна гимназија "Орце Николов" Скопје на Боскидар М. Неделковски — Скопје

(1608)

Колоска книшка под бр. 3150 на камион марка "Зис" издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на претпријатие за превоз на јоникс травертини и кварц песок Скопје

(1612)

Режи карта на Перса Младенова — Скопје

(1613)

Работничка книшка издадена од Ложионица — Скопје на Чедомир Михајловиќ — Скопје

(1622)

Работничка книшка бр. 280885, издадена од Поверен. на трудот во Тетово на Бсад Бајрам Ёбини село Камењане — Тетово

(1624)

Работничка книшка бр. 2820326 издадена од Поверен. на трудот во Тетово на Мусли Ибраим Рамадани село Камењани — Тетово

(1625)

Работничка книшка бр. 2842680, издадена од фабриката "Мичурин" во Скопје на Ристо Д. Куќановски — Скопје

(1628)

Работничка книшка на Тодор Илиевски — Скопје

(1629)

Работничка книшка бр. 2810205 на Ангелко Перовски село Подбреге — Тетово

(1630)

Работничка книшка бр. 2818265, издадена од Претпријатие "Дебарце" во Скопје на Али Амет Неби — Скопје

(1633)

Работничка книшка бр. 815816, издадена од Претпријатие "Дебарце" во Скопје на Ламбе Наскулов — Скопје.

(1634)

Работничка книшка издадена од Претпријатие за обработка на тупун во Бујановац на Хасан Весел Хасани — Скопје

(1636)

Работничка книшка на Цветко Таневски — Белград

(1637)

Работничка книшка бр. 2810201, издадена од Пов. на трудот при ОНО — Тетово на Беадин Саит Беадин од с. Слатино — Тетово

(1638)

Диплома за положен полуматурски испит издадена од Седмолетката во с. Теарце — Тетово на Петко Војновски с. Непроштено — Тетовско

(1639)

Работничка книшка издадена од Електро-механичка раб. болница во Скопје на Стефан Петров Стојанов ул. "306" бр. 4 Скопје

(1640)

Објава за патување издадена од Филозовски факултет — Скопје на Елена Илокајева — Скопје

(1643)

Работничка книшка бр. 51 издадена од Тутунова станица — Скопје на К'емал Фаик Члорзовски — Скопје

(1642)

Работничка книшка бр. 1568183, издадена од Тутунова станица — Скопје на Јашар С. Куртишов, ул. "125" бр. 107 Скопје

(1653)

Режи карта издадена од Дирекцијата на железници — Скопје на Радомир Станисављевиќ с. Зелениково — Скопје

(1655)

Пријавница на 4 члена на Коста Анчески — Скопје

(1432)

Работничка книшка бр. 1592851 издадена од Претпријатие книжара "Трудбеник" — Скопје на Олга Христова — Скопје.

(1438)

Потврда за работна книшка бр. 525 издадена од Поверен. на трудот при II — реон Скопје на Јован В. Стојановски — Скопје.

(1439)

Свидетелство и поламатурска диплома под бр. 346, издадена од Гимназија "Јосип Броз Тито" во Валандово на Грѓе А. Панев село Пирава, Гевгелија.

(1443)

Поламатурска диплома издадена през 1950/51 год. во Скопје на Велимир М. Кајевски — Скопје. (1457)

Свидетелство за завршен III—клас гимназија во Скопје на Предраг Митков — Скопје. (1461)

Работничка книшка на Стојко М. Стојковски — Скопје (1464)

Работничка книшка Бр. 1593419 издадена од Пов. на трудот при ГНО — Куманово на Душан Е. Трајковски — Скопје. (1466)

Поламатурска диплома под бр. 518 главна книга 94, издадена од Полната гимназија "Гоце Делчев" — Битола на Никола Ц. Трајчески село Породин, Битола (1483)

Свидетелство за завршен V—клас гимназија под бр. 41, издадено од Полна гимназија "Гоце Делчев" — Битола на Пандил Цветков Талевски село Породин — Битола. (1448)

Свидетелство за завршен VI—клас Машка гимназија во Скопје през 1946/47 год. на Христо Т. Димов — Скопје. (1514)

Диплома за завршена Виша педагошка школа во Скопје през 1947/48 год. на Александар Златевски ул. "Борко Талев" бр. 13 — Штип (1515)

Потрошачки книшки за храна издадени од М-во за внатрешни работи во Скопје "Г" бр. 1792 на Босилка, "Д-1" бр. 976 на Митре, "Д-1" бр. 997 на Томе и М-1147 на Митре С. Милошевски од село Идризово — Скопје (1516)

Свидетелство за завршен IV—разред основно школо во Скопје през 1949/50 год. на Надира Рамаданова — Скопје. (1517)

Дозвола за чистење кондури под бр. 7308, издадена од ГНО — на I—реон Скопје на Куртиш А. Рамаданов — Скопје. (1518)

Работничка книшка бр. 1591482, издадена од Градежно прет. "Железник" во Скопје на Методија К. Дукоски — Скопје. (1519)

Свидетелство бр. 378/50 год. издадено од Економски техникум "Јане Сандански" — Битола на Драган К. Ангеловски — Битола. (1520)

Свидетелство за завршен III и IV—клас гимназија на Киро Ефтимов Станковски ул. "Ленинова" бр. 156 — Прилеп. (1521)

Свидетелство на Славе Петровски Илиев ул. "Кузман Јосифовски" бр. 78 — Прилеп. (1522)

Шоферска исправа издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Петар Србиноски — Скопје. (1548)

Свидетелство за III—клас гимназија на Алексо Рикалоски од село Кривопаштани — Прилеп. (1586)

Оружен лист бр. 250 за носење пушка едноцевка кал. 16, издаден од Пов. за внатр. работи на ОНО — Кочани на Али Рамадан Иљазов село Градец — Кочани. (1560)

Членска книшка бр. 269 издадена од Сојузот на ловачките друштва во Скопје за 1951 год. на Али Рамадан Иљазов село Градец — Кочани. (1561)

Ловна карта бр. 269/51 издадена од Поверен. за шумарство на ОНО — Кочани на Али Рамадан Иљазов село Градец — Кочани. (1562)

Работничка книшка на Сејфула Асан Муарем — Скопје. (1564)

Шоферска сообраќајна книшка марка "Цип" рег. бр. М-0052, издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Поштанска ауто-гаража — Скопје. (1565)

Инвалидско решение бр. 94 на Никола Н. Настов — Скопје. (1577)

Оружен лист за ловна пушка бр. 42 на Никола Н. Настов — Скопје. (1578)

Синдикална книшка бр. 409989 на Петко А. Ѓорѓиевски — Скопје (1579)

Свидетелство за завршен VIII — разред гимназија през 1947/48 год. издадено од гимназија во Охрид на Цвета Шурбаноска — Скопје. (1581)

Сообраќајна книшка на камион марка "Рено" рег. бр. 1067 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатие за градска чистока — Скопје. (1598)

Работничка книшка на Димо Спасов — Скопје. (1597)

Работничка книшка на Мустафа Сали — Скопје (1596)

Работничка книшка на Косто Груески — Скопје (1591)

Регистарска табла на камион марка "Шевролет-мастер" рег. бр. М-1125, издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатие за превоз на патници "Пролетер" — Скопје. (1593)

Возачки документ бр. 4417/457 издаден од Сообраќајна милиција во Скопје Атанас Симоноски — Скопје. (1594)

Работничка книшка бр. 2404151 издадена од Поверен. на трудот на IV—реон Скопје на Трајче Анастасов — Скопје. (1595)

Работничка книшка на Раиф Р. Осман — Скопје. (1414)

Полица издадена од Државниот осигурителен завод на Марко М. Мантов ул. "Цар Самоил" бр. 7 Кочани (1571)

Синдикална книшка под бр. 3047523 издадена од Месни одбор на здравствените работници во Скопје на Глигов Бојачиев од Скопје. (1606)

Шоферска книшка бр. 4003 издадена од Сообраќајни отсек во Скопје и колска книшка бр. 515 на К'емал Гафур Ибраим — Скопје. (1697)

Диплома за завршена поламатура во Скопје, издадена од Осмолетка "Климент Охридски" во Скопје на Ѓорѓи Поп Крстев — Скопје. (1486)

Свидетелство за завршено IV — одделение издадено од Основно училиште "Кочо Рацин" — Скопје на Веселина Т. Стефанова — Скопје. (1487)

Студентска легитимација под бр. 1699, издадена од Филозофски факултет во Скопје на Ѓорѓи Ѓорѓиев Сувариев — Скопје. (1489)

Свидетелство под деловод. бр. 540 од 30—V—1951 год. издадено од Машка гимназија во Скопје на Методија Петрушев — Скопје. (1490)

Свидетелство за завршено V — одделение, издадено од училиште "Св. Кирил и Методи" — Скопје на Велимир Милутин Крстиќ — Скопје. (1492)

Студентска легитимација издадена од Филозофски факултет во Скопје на Олга Соколова — Скопје. (1493)

Шоферски документи Бр. 139/48, издадени од Сообраќајна милиција во Скопје на Стево Бурковски — Скопје. (1523)

Возачки документ бр. 4414/421, издаден од Сообраќајна милиција во Скопје на Косто Карајанов — Скопје (1524)

Работничка книшка издадена од Фабрика "Кис" во Скопје на Нуредин Рамадан Ахмед — Скопје. (1525)

Инвалидска членска книшка на Петко Таневски — село Г. Оризаре — Скопје. (1526)

Работничка книшка Бр. 15865592, издадена од Пов. на трудот од Демир Хисар на Милан Настески село Слојштица — Демир Хисар. (1533)

Потврда на 40 кгр. пченка издадена од IV — реон Скопје на Бесим Исмаил Рушиќ — Скопје. (1534)

Карта за исхрана издадена од IV — реон на Исмаил Мехмед — Скопје. (1535)

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Војничка книшка на Стојан Ј. Стевковски село Белим-бегово — Скопје (1412)

Војничка книшка на Коста Анчевски ул. "399" бр. 9-Скопје (1431)

Војничка книшка на Илијас Мехмед — Скопје (1436)

Војничка книшка на Перре Ј. Симоновски — Скопје (1456)

Војничка книшка на Александар Јанчевски — Скопје (1462)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Алија Бељу Незировски село Г. Лисиче — Скопје (1482)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Ајрула Халил Сејди — Скопје (1481)

Војничка книшка на Рифат Исен Шериф — Скопје (505)

Војничка легитимација серија "Д" бр. 32741, издадена од В. П. 3295 Скопје на Тихомир М. Глишиќ В. П. 3295 — Скопје (1513)

Војничка книшка бр. 3303, издадена од В. П. 4466 — Скопје на Станојко Јованов Стојанов село Трстеник — Кавдарци (599)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Јордан Б. Трајков — Скопје (1536)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Петко А. Ѓорѓиевски — Скопје (1580)

Шоферска исправа Бр. 3672, издадена од Министерството за сообраќај во Петине на Александар Рунда В. П. 2678 — Скопје (1465)

Војничка книшка на Петре Танев Таневски село Зубовце — Гостивар (1599)

Војна објава и возна карта издадена од В. П. 1883-1 — Сараево на Миле Ивановски В. П. 1883-23 — Сараево (1623)

Војна книшка бр. 5842 серија "П. У" 001 издадена од Војни отсек Кочани на Ангел Г. Арсов, потпретседател на ОНО — Кочани (1572)

Војна книшка на Бајрамовски Алитов Алит ул. "Карл Маркс" бр. 27 — Куманово (1660)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 29371, серија 0048676, издадена од ПВР во Скопје на Чедомир Александров Доневиќ од Куманово ул. "М. Тито" бр. 67. (1693)

Лична карта рег. бр. 7223, серија "А" 91653, издадена од ПВР на ГНО Куманово на Мустафа Расим Рамдаан ул. "Молотов" бр. 29 — Куманово (1993)

Лична карта рег. бр. 5622, серија "Р" 0077874, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Милица Марко Покиница — Битола ул. "Страшо Пинџур" бр. 28. (1292)

Лична карта рег. бр. 56039, серија "Р" 003707, издадена од ПВР на ГНО-III реон Скопје на Амит Абедин Асан ул. "131" бр. 49 Скопје (1660)

Лична карта рег. бр. 26306, серија 0020908, издадена од ПВР на ГНО-II реон Скопје на Богоевски Крстев Благој — печатница "Гоце Делчев" Скопје. (1679)

Лична карта серија "А" 53370, рег. бр. 8370, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Бора Митиќ — Желез станица Генерал Јанковиќ — Космет (1127)

Лична карта бр. 13921 издадена од ПВР на ГНО — Битола на Левтерија Димитровска (Милан Димитровски-стар водник В. П. 3914 — Лесковац (1322)

Лична карта рег. бр. 12952 издадена од ПВР на ГНО — Гилане на Шукрија Ш. Демир — Гилане (1504)

Лична карта бр. 1986 издадена од ПВР на ГНО — Гилане на Фатиме А. Мемет Гилане (1503)

Лична карта рег. бр. 12571 издадена од ПВР на ГНО — Гилане на Дурмиш А. Амети — Гилане (1502)

Лична карта рег. бр. 131353, серија бр. 89409, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Коста Гучевски, ул. "Вој Бановиќ" бр. 27 Белград. (666)

Лична карта рег. бр. 16396, серија "А" 96456, издадена од ПВР на ГНО Куманово на Азис Лиман Раим ул. "Доне Божиновски" бр. 7 — Куманово. (1050)

Лична карта рег. бр. 8129 серија "Г" 7803, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Ленка Кирева Петровска село Романовце — Куманово (552)

Лична карта серија "Г". 13059, рег. бр. 14043, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Љатиф Фејзула ул. "11 Октомври" бр. 33 — Куманово (1174)

Лична карта серија "Г" 8231, рег. бр. 7673, издадена од ПВР на ОНО Куманово на Васил Т. Ристов село Вакуф — Куманово (1221)

Лична карта рег. бр. 5068, серија бр. 0545543, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Будимир Т. Ивановски село Ст. Бара — Куманово (1223)

Лична карта рег. бр. 9440 серија "А" 95829 издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Војислав Петре Димковски ул. "11 Октомври" бр. 70 — Куманово (1248)

Лична карта рег. бр. 7507, серија "А" 93636, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Наип Рушит Сантов — Куманово (1262)

Лична карта рег. бр. 2451, серија "Р" 0531117, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Трајко Камбер Демиров ул. "Средораќ" бр. 36 — Куманово (1554)

Лична карта рег. бр. 10291, серија "Р" 0531362, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Бељин Милош Даница ул. "Доне Божинов" бр. 7 — Куманово (1555)

Лична карта рег. бр. 5788, серија "Р" 0525900, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Стојан Алекс Стефановски ул. "Карл Маркс" бр. 60 — Куманово (1557)

Лична карта рег. бр. 8231, серија 0547930, издадена од ПВР на ОНО Куманово на Тодор Дојчинов Дамчевски село Пчиња — Куманово (1563)

Лична карта рег. бр. 264, серија "Р" 0524605, издадена од ПВР на ГНО Куманово на Борис Филип Јовановски ул. Св. Кирил и Методиј бр. 24 — Куманово (1590)

Лична карта рег. бр. 3186 серија "Р" 0528178, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Живка Јевта Кирик ул. "9 мај" бр. 24 — Куманово (1602)

Лична карта рег. бр. 10780, серија бр. 20746, издадена од ПВР на ОНО Тетово на Реџеп Сулејман Фаик од село Орашје — Тетово (IV-77-1481)

Лична карта рег. бр. 15834 серија бр. 25830, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Исен Селиманов Беќири село Голема Реџица — Тетово (IV-87-1486)

Лична карта рег. бр. 13916 серија бр. 23912, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Еген Раиф Еtimi од село Челопек — Тетово. (IV-1527)

Лична карта рег. бр. 9450, серија бр. 19446, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Јордан Силјаноски село Сиричино — Тетово (1528)

Лична карта под бр. 846, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шабан Алита Фаи од село Каменјане — Тетово (1530)

Лична карта под бр. 3553, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Трпе Јендровски село Теарце — Тетово (1531)

Лична карта рег. бр. 5568, серија бр. 15565, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зулбехари Елмаз Рамадан од село Дебарце — Тетово (1549)

Лична карта рег. бр. 8612, серија бр. 18608, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Никола А. Тодоровски од село Сиричино — Тетово (1551)

Лична карта рег. бр. 7466, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Мемеди Мемедов Синан село Отушиште — Тетово (1552)

Лична карта рег. бр. 5641, серија бр. 0786772, издадена од ПВР на ГНО Тетово на Емини Али Џабир ул. "Сгрушка" бр. 18 — Тетово (1558)

Лична карта рег. бр. 1693, серија бр. 11690, издадена од ПВР на ОНО Тетово на Муси Бафтјари Беќир село Бродец — Тетово (1574)

Лична карта рег. бр. 3866, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шабани Сабрија Реџеп село Шемшово — Тетово (575)

Лична карта серија "Р" 0210971 рег. бр. 2980 издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Абаз Устрефа Исмаил, ул. "Солунска" бр. 152 — Охрид. (1418)

Лична карта серија "Р" 0214665 рег. бр. 2252 издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Ферат Аџија Таир, ул. "Рузвелт" бр. 4 — Охрид. (1420)

Лична карта серија бр. 0225 рег. бр. 1905 издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Алекс Ристов Гроздановски, село Ботун — Охрид. (1428)

Лична карта серија "Г" 0021011 рег. бр. 311 издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Геле Димов Ајкоски, село Пештани — Охрид. (1444)

Лична карта серија "Р" 0210989 рег. бр. 4010 издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Ајдин Ибраима Ајдин, Бејбунар Воденица — Охрид. (1444)

Лична карта рег. бр. 8568 сер. бр. 53568 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Шабан Идриз Селим село Горно Нерези — Скопје. (1047)

Лична карта издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Сабит Гурап Казимов — Скопје. (1049)

Лична карта рег. бр. 7354 серија "А" 52354 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Ката М. Гргиќ село Горно Лисиче — Скопје. (1079)

Лична карта рег. бр. 674 серија бр. 0577489 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Андреја Најдов Ѓаскоски село Ајватовци — Скопје. (1086)

Лична карта рег. бр. 11404 серија "А" 56405 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Божа Стојанова — Скопје. (1087)

Лична карта за емигранти од Егејска Македонија под бр. 11296 издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Гича Киркова — Скопје. (998)

Лична карта за емигранти од Егејска Македонија под бр. 11297 издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Коста Динка Симиџиџева — Скопје. (999)

Лична карта рег. бр. 42456 серија "А" 40581 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Цвета Д. Бојкова. (978)

Лична карта сер. "А" 49191 рег. бр. 4191 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Азем Џемаил Неџиќ село Умово — Скопје. (1102)

Лична карта рег. бр. 1300/47 год. издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Тодор С. Ристов — Скопје. (1104)

Свидетелство за завршено Стопаско училиште во град Битола на Павлина Иловска ул. "Цветан Димов" бр. 17 — Битола. (IV-92-1944)

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
106.	Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на писателите на Македонија со седиште во град Скопје. — 167
107.	Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на градежните мајстори и техници на НРМ со седиште во град Скопје. — 167
108.	Решение за распишување на избори за народни одборници на Народниот одбор на град Титов Велес — 167
109.	Решение за распишување на избори за двајца одборници на Народниот одбор на град Гевгелија — 167